



20. март 2013

САЕМ НА КНИГАТА 9. – 15. АПРИЛ 2013

ГОЛЕМА ПОНУДА НА КНИГИ ЗА СЕЧИЈ ВКУС

Во периодот од 9.-15. април во Метрополис Арена на изложбена површина од 3.000м² ќе се одржи **25-тиот по ред Саем на книгата 2013** каде на едно место ќе се обезбеди најголема концентрација на дела од домашни и странски автори, современи и класични литературни дела, стручна научна и белетристичка литература, учебници и училишни прирачници, енциклопедии и дела од областа на културата и уметноста.

Традиционално, како и минатите години и оваа година на Саемот на книгата, како една од најзначајните културни манифестации во земјата, на едно место ќе се претстават најголемите домашни издавачи, но и издавачи од регионот (од Србија, Албанија, Италија, Шведска) што го прави овој саем еден од најатрактивните манифестации чиј број на посетители се движи околку 40.000.

Програма на изложување:

- Стручна, научна и белетристична литература
- Школски книги и прирачници
- Книги за млади и деца
- Географски карти, глобуси, атласи, календари
- Опрема за графичка индустрија, хартија и репроматеријали
- Училишна галантерија и канцелариски материјали
- Современа опрема и прибор за училишта, факултети, просветни и истражувачки институти



Skopje Fair

Belasica 2, P.O.Box 3
1130 Skopje
Republic of Macedonia

T. +389 2 3218 408
F. +389 2 3218 375

www.skopjefair.com.mk
www.eragrupa.mk
info@eragrupa.mk



Придружни манифестации:

- Промоции на новообјавени изданија
- Средби со автори
- Литературни читања

Вообичаено богатата понуда на издавачката продукција овозможуваат силна конкуренција за избор на најдобро издание меѓу двата саема, најпродавана книга на Саемот, како и наградата за најдобар книжар на годината во Македонија кои се доделуваат од страна на **Здржението на издавачи и книжари на Република Македонија**.

Читателите ќе може да ги следат промоциите на најновите изданија и на нивните автори на голем број домашни и странски издавачки куќи. Досега се најавени следните настани:

Во организација на издавачката куќа „**Феникс**“ ќе се додели наградата за книжевен опус **Златен прстен** на Душица Илин (Белград), Борислав Павловски (Загреб) и Тодор Чаловски (Скопје), **наградата „Гоцевата мисла“** на Златко Крамариќ, амбасадор на Република Хрватска во Република Македонија и наградата **Ана Франк** за најдобра книга за деца и млади на Виолета Димова (Македонија) и Дејан Алексиќ (Србија).

Издавачката куќа „**Гурѓа**“ за време на саемот ќе изврши промоција на наградениот роман на Конкурсот по повод јубилејот 25 години – „**Мисија**“ од Миле Костов.

„**Култура**“ ќе организира промоција на „**Пишувајќи ги изгубените топки**“ од Фросина Пармаковска, а промотор на книгата ќе биде Ермис Лафазановски, како и презентација на италијанските изданија на „**ALMA Edizioni**“ чиј промотор ќе биде Јулијана Синадиновска. **Проф. др. Зозе Мургоски** ќе го промовира новиот енциклопедиски македонско-англиски речник, „**Дијалог**“ ќе ги промовира „**Сестрата на Зигмунд Фројд**“ од Гоце Смилевски, „**Разговор со спиноза**“ од Гоце Смилевски и „**Полицајка в кревет**“ од Веле Смилевски. „**Хајмарк**“ ќе ја претстави новата книга на Јасна Петков Стојановиќ - „**39 приказни на последната вистинска принцеза**“, Или-Или ќе ги промовира „**Тринаесеттиот месец**“ - Александар Русјаков, „**Бели заби**“ - Зејди Смит, „**Фото синтеза**“ - Игор Ангелков, ПНВ Публикации ќе ги промовира „**Керката на надреалистот**“ од Кристиина Ехин (во превод на Јулијана Величковска), „**Мртво море меѓу нас**“ од Жељко Миловиќ (во препев на Славе Ѓорѓо Димоски и Јулијана Величковска) и „**Балкански син**“ од Ерол Туфан.

За САЕМОТ НА КНИГАТА 2013 издавачката куќа „**Сакам книги**“ подготвува многу наслови кои премиерно ќе може да се купат таму, а дел од нив се насловите: „**Подарок за роденден**“, „**Фатални желби**“, „**Живот за живот**“.

За време на саемот своја промоција ќе има и „Constant in (Констант ин)" - збирка поетски текстови и музички компакт диск на Константин Карев“.

УЧЕСНИЦИ НА САЕМОТ НА КНИГАТА 2013:



Со почит,

Групација ЕРА – СКОПСКИ САЕМ